



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ
И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Одделение за урбанизам, архитектура,
градежништво и заштита на животната средина
Бр. 11-388/3
02.09.2022 год.
Гевгелија

До
ДГАТП „СТОУН ФОРМ“,
Гевгелија

ПОТВРДА ЗА ОДОБРЕН УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

согласно член 58 став 2 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020)

Почитувани,

Општина Гевгелија ја разгледа доставената документација со барањето за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-003 од 11.01.2022 год. и врз основа на член 62 став 7 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.32/2020) ја издава следнава:

ПОТВРДА

за одобрен **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија** изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-003 од 11.01.2022 год.

Образложение

Инвеститорот Васил Лазаров од с.Прдејци општина Гевгелија преку полномошник ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија поднесе барање за одобрување на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-003 од 11.01.2022 год. за што е доставена следната документација:

- Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-003 од 11.01.2022 год., кој поседува лиценца за изработување на урбанистички планови број 97 издадена од

ISO 9001:2015



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Министерство за транспорт и врски – Скопје со важност до 23.05.2024год.;

- Извештај за извршена Стручна ревизија на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија со тех.бр. 03-135/22 од април 2022 година, изработен од „НИМАЕР“ дооел од Струга кој поседува лиценца за ревизија на урбанистички планови број 01 со важност до 08.07.2023 година издадена од Министерство за транспорт и врски –Скопје;
- Одговор по извршената стручна ревизија, изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија;
- Извод од УП за село Прдејци за ГП 2.6, со бр.11-804/2 од 02.12.2021 година;
- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска подлога за КО Прдејци, изработен од ТДГР „Гео-Сат“ доо Гевгелија, со деловоден број 0801-75/3 од 07.12.2021год.
- Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени – нумерички податоци за реализација на урбанистички планови во постапките за формирање на градежна парцела заради изградба на објект, изработен од ТДГР „Гео-Сат“ доо Гевгелија, со деловоден број 0801-74/3 од 07.12.2021год.
- Проектна програма за изработка на Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (КП 1363 и КП 2482/6) КО Прдејци, општина Гевгелија со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија изработена од инвеститорот Васил Лазаров од с.Прдејци, Гевгелија.

Општина Гевгелија, по разгледување на доставеното барање со приложената документација и доставеното позитивно стручно мислење од страна на Комисијата за урбанизам со бр.11-388/2 од 10.05.2022 год., а согласно наведениот Закон ја издава бараната Потврда за одобрување на **Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за разработка на ГП 2.6 (дел од КП 1363, дел од КП 2482/6, дел од КП 2482/1) КО Прдејци, општина Гевгелија** изработен од ДГАТП „СТОУН ФОРМ“ дооел од Гевгелија, со тех.бр.0701-003 од 11.01.2022 год.

Со почит,

Градоначалник
на општина Гевгелија
Андон Сарамандов

ISO 9001:2015